

ЕМБС: 06350674
 Целосно име: Брокерска куќа ЕУРОХАУС АД Скопје
 Вид на работа: 570
 Тип на годишна сметка: Годишна сметка
 Тип на документ: Годишна сметка
 Година : 2014

Листа на прикачени документи
 Финансиски извешт

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
140	-- АКТИВА:Парични средства и парични еквиваленти	957.758,00			1.186.985,00
145	-- Кредити на и побарувања од банки (146+147+148-149)	4.297.478,00			3.691.874,00
147	-- Депозити	3.907.143,00			3.691.874,00
148	-- Останати побарувања	390.335,00			
154	-- Должнички хартии од вредност(155+156+157-158)				120.000,00
156	-- Државни хартии од вредност				120.000,00
166	-- Заеднички вложувања (167+168)	120.000,00			120.000,00
168	-- Останати заеднички вложувања	120.000,00			120.000,00
169	-- Нематеријални средства (170+171+172+173+174)	721.819,00			1.213.031,00
172	-- Концесии, патенти, лиценци,заштитни знаци и слични права	721.819,00			
174	-- Останати нематеријални средства				1.213.031,00
175	-- Материјални средства (176+177+178)	484.555,00			
177	-- Недвижности и опрема	484.555,00			
179	-- Останати средства/побарувања (180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191-192)				590.836,00
191	-- Останати побарувања				590.836,00
194	-- ВКУПНА АКТИВА (140+141+145+150+154+159+160+163+166+169+175+179+193)	6.581.610,00			6.922.726,00
195	-- ПАСИВА: ОБВРСКИ (196+202+208+213+222+223+227)	546.546,00			441.918,00
202	-- Обврски кон други комитенти (203+204+205+206+207)	546.546,00			398.124,00
207	-- Останати обврски	546.546,00			398.124,00
213	-- Останати обврски (214+215+216+217+218+219+220+221)				43.794,00
218	-- Обврски за данок на добивка				43.794,00
228	-- КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (229+230-231+232+235+236-237+238-239+240)	6.035.064,00			6.480.808,00
229	-- Запишан капитал	12.359.089,00			12.359.089,00
232	-- Резерви (233+234)				22.137,00
233	-- Законска и статутарна резерва				22.137,00
235	-- Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднувањето	1.454.117,00			1.457.117,00
236	-- Добивка за финансиската година	54.147,00			420.607,00
239	-- Пренесена загуба (-)	7.832.289,00			7.778.142,00
241	-- ВКУПНА ПАСИВА (195+228)	6.581.610,00			6.922.726,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- Приходи од камата	195.429,00			152.156,00
2	-- Расходи за камата	0,00			
3	-- Приходи од провизии и надомести	4.788.747,00			5.879.371,00
4	-- Расходи за провизии и надомести	623.072,00			487.538,00
10	-- Останати приходи од дејноста	223.000,00			

11	-- Трошоци за вработените (012+013+014)	1.850.567,00	2.164.084,00
12	-- Плати	1.241.833,00	1.431.719,00
13	-- Трошоци за даноци и придонеси за задолжително социјално осигурување	608.734,00	694.637,00
14	-- Останати користи за вработените		37.728,00
15	-- Амортизација на нематеријални средства и материјални средства	505.280,00	12.239,00
22	-- Останати расходи од дејноста	2.156.023,00	2.865.599,00
23	-- Добивка од редовно работење (001+003+005+006+008+010) - (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022)	72.234,00	502.067,00
24	-- Загуба од редовно работење (002+004+007+009+011+015+016+017+021+022) - (001+003+005+006+008+010)	0,00	
27	-- Добивка пред оданочување (023+025-026)	72.234,00	502.067,00
29	-- Данок од добивка (дел од Даночниот биланс)	18.087,00	59.323,00
30	-- Добивка за финансиската година (027-029)	54.147,00	442.744,00
32	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	4,00	4,00
33	-- Број на месеци на работење	12,00	12,00
34	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното претпријатие	54.147,00	442.744,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
657	-- Други приходи(< или = на АОП 010 од БУ)	223.000,00			
658	-- Расходи за провизии и надомести (= на АОП 004 од БУ)	355.617,00			
660	-- Трошоци за вработените (АОП 661+664+665) (= на АОП 011 од БУ)	1.850.567,00			2.164.084,00
661	-- Трошоци за плати	1.850.567,00			2.164.084,00
683	-- Други трошоци(< или = на АОП 022од БУ)	2.156.023,00			2.865.599,00
686	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	3,00			4,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
2484	- 66.12 - Дејности на посредување во работењето со хартии од вредност и стокови договори				6.031.527,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.